

ПЗУ Гиниколошка ординација  
Жиро сметка \_\_\_\_\_  
Депонент: \_\_\_\_\_  
ЕДБ: \_\_\_\_\_  
Тел. \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015 година

ДО  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
-Сектор за превентивна здравствена  
заштита  
СКОПЈЕ

ФАКТУРА БР. \_\_\_\_\_ /2015 година

За спроведување на Програмата за рана детекција на малигните заболувања во Република Македонија за 2015 година

- Активности за рано откривање и спречување на ракот на грлото на матката -

Ред. Бр.	Опис	Количина	Цена	Износ
1.	Поканети жени (број на покани пуштени по пошта) број на жени од <b>24-35</b> години		<b>30,00</b>	
2.	Доплнителни трошоци за преглед и доставување на материјал (број на жени на кој им е направен ПАП тест)		<b>200,00</b>	
	<b>ВКУПНО</b>			

ПОДГОТВИЛ,

М.П

ДИРЕКТОР,

1. \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ

За превземените мерки и активности за активности за рано откривање и спречување на ракот на грлото на матката при ПЗУ \_\_\_\_\_ за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2015 година.

Ред. Бр.	Опис	Количина
1.	Број на поканети жени	
2.	Број на жени кои направиле ПАП	
3.	Број на пронајдени ASC-US	
4.	Број на пронајдени ASC-H	
5.	Број на пронајдени endo CIN1	
6.	Број на пронајдени HPV	
7.	Број на пронајдени CIN 1	
8.	Број на пронајдени endo CIN2	
9.	Број на пронајдени CIN 2	
10.	Број на пронајдени CIN3	
11.	Број на пронајдени AGC	
12.	Број на пронајдени CIS	
13.	Број и процент на негативни тестови	

ПОДГОТВИЛ,

М.П

ДИРЕКТОР,